



**"Богомајко,
денес ние
благоверните
луѓе светло
празнуваме,
осенети со Твоето
доаѓање, и гледајќи во
Твојот пречист образ
умилно говориме:
Покриј нè со Твојот Чесен
Покров, Богородице и
избави нè од секое зло,
молејќи Го Твојот Син,
Христос, нашиот Бог, да ги
спаси нашите души".**

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Еден е болскотот на сонцето; друг е болскотот на месечината, поинаков е, пак, на ѕвездите; па и ѕвезда од ѕвезда по болскотот се разликува, рекол Свети апостол Павле. (1. Кор. 15, 41) Но, Пресветата Богомајка ја добила славата на сонцето, избрана како сонце, и славата на месечината - добра како месечината, и славата на ѕвездите - продорна како најсветлата ѕвезда на небото, Деница. Која е таа што болска како зора, убава како месечина, светла како сонце? (Песна 6, 10)

Пресвета Богородице, Ризнико на чистината и добрините, Спасителке на светот, Покровителке на светот, "Сета

земја да Ти се поклони и да Ти воспева Тебе!" Царице Мајко, Дево Богоневесна, мост кој води до небесата, радост на ангелите, умртвување на адот, Трновитиот Божествен венец со крвта Твоја се натопа, но љубовта и милоста Твоја останаа бескрајни и преку Тебе Бог на светот му подари голема милост. Покровителке на светот, ние го славиме Твојот Покров, го воспеваме Твојот светол Омофор: "Твојот Пречесен Омофор навистина е почесен од древниот ковчег зашто свети повеќе од килибар (не материјално, туку ду-

БОЖЈАТА МАЈКА НИ СИЛЕН ПОКРОВ НА ХР

ховно)". Ние силно веруваме дека го славиме празникот заедно со Тебе. Затоа Црквата Ти пее. "Дева денес претстои во Црквата, и со Соборот на светиите невидливо на Бога Му се моли: Ангелите со архиерејите се поклонуваат, а апостолите со пророците ликуваат, зашто за нас Богородица Го моли Превечниот Бог". Не само пред илјада години, туку Таа се моли за светот со солзи и сега и секогаш и ќе се моли до крајот на вековите. Над нас блеска спасителниот Покров на Богомајката. Со свои очи ги гледав солзите на Божјата Мајка од Чудотворната икона на Богородица во црквата "Христово Воскресение" во Ерусалим.

Настанот кој Светата Црква го прославува на овој славен празник, се случил на први октомври 911 година, за време на владеењето на царот Лав Мудри (или Филозоф). На целонокното бдение, во пополнетата Богородична Црк-

ва во Влахерна кај Цариград, во четири часот по полноќ, високо во воздухот издигната над народот се појавила Пресвета Богородица со распространет - раширен Омофор (Покров) во Нејзините раце, како со Него да го покривала, штитела целиот народ. Со тоа јасно покажала и потврдила дека е покровителка над христијанскиот свет. "Беше облечена во златокрасен порфир и целата блескаше во неискажлив сјај, опкружена со апостолите, светителите, мачениците и девиците". Во Црквата бил и Свети Андреј Јуродиви кој изненаден од тоа што го гледа, покажувајќи му со рака кон Пресвета Богородица на својот ученик - блажениот Епифаниј, го прашал: "Гледаш ли, брате, Царицата и Господарката над сите, како се моли за целиот свет?" Епифаниј му одговорил: "Гледам, свети оче, и се ужаснувам!"

Овој празник нè потсетува и на вечното покровителство на Божјата Мајка низ сите векови, и во мирни времиња и во војна. Богородица ни е



**МАКЕДОНСКИОТ
СВЕТИТЕЛ ПРЕПОДОБЕН
ЈОВАН КУКУЗЕЛ**

"Da ja zapomnat i da ja propovedaat prvata i najglavna evangelska zapoved - zapovedta za qubovta".

дар од Бога. Бог ни ја подари за закрилница и "силен Покров на христијанскиот род, зашто е повисока од сите небесни и земни созданија". Таа е наша заштитничка пред Бога, Го омилоствивува Бог и Го моли за наше спасение. Тоа најубаво е искажано преку Тропарот на празникот. "Богомајко, денес ние благоверните луѓе светло празнуваме, осенети со Твоето доаѓање, и гледајќи во Твојот пречист образ умилно говориме: Покриј нè со Твојот Чесен Покров, Богородице и избави нè од секое зло, молејќи Го Твојот Син, Христос, нашиот Бог, да ги спаси нашите души". Со Нејзиниот Чесен Покров Црквата Божја се облече како со пресветол венец и осветувајќи се ликува пеејќи ѝ: "Радувај се,

Ти си чесна облека и венец на Божјата слава".

Празникот Покров на Пресвета Богородица се празнува од XII век (на 14 октомври). Таа нè повикува да бидеме под Нејзиниот Покров и да го обновиме нашиот живот. Љубовта на Пресвета Богородица е совршена, бескрајна и несфатлива за човечкиот ум. Таа неизмерно го сака Бога и сите луѓе во светот. Но, луѓето кои таа ги сакала го распнале Нејзиниот Син Единец. И покрај тоа, Таа продолжила да го сака светот и да го заштитува под Својот Покров. "Онаа Која под Крстот на Својот сакан Син ја почувствува најстрашната болка на човечките страдања, стана Божји дар на сите луѓе, дар на мајчинска љубов, грижа, сожалување, мајчин-



НА РАСПЕТИЕТО ХРИСТОВО -
БОГОРОДИЦА И СВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВ

Е ДАР ОД БОГА КАКО ИСТИЈАНСКИОТ РОД



ПОКРОВОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

ско сострадање". Светата Православна Црква нè учи дека Нејзината бескрајна љубов го опфаќа цел свет. Таа со Светиот Дух од небото ги гледа сите луѓе на земјата и како и Нејзиниот Син, Кој е Извор на

љубовта, сите ги сожалува и сите ги сака. Голема и недопирлива е за човечкиот ум таа тајна која Божјата Мајка, иако живее на небото и постојано ја гледа Божјата слава, никогаш не го заборава и земниот

свет, и со своето милосрдие ги заштитува целата земја и сите народи.

Богородице Дево, Те молиме, со Твојот светол Омофор осветли го и спаси го наследството на Твојот Син, распрости го Твојот спасителен Покров над Македонија. Богородица стапна на македонската земја уште пред околу две илјади години и ја благослови. Таа никогаш не ја остави нашата библиска земја, иако кон неа се насочени сатански искушенија. Нашата македонска земја ја нарекуваме света и библиска не само за тоа што е спомната во Светото Писмо, туку затоа што речиси две илјади години таа е осветувана преку молитвите на Богородица, преку молитвите на Црквата, но и натопувана со солзите и со крвта на верните Христови ученици. И денес Божјата Мајка се застапува со молитва и плач за страдањата на македонскиот народ и татковината. Нашите страдања се и Нејзина болка, нашите солзи се и Нејзини... Таа е Мајка на светот преку

бил погребан. Пред смртта оставил порака за сите луѓе во светот: "Да ја запомнат и да ја проповедаат првата и најглавна евангелска заповед - заповедта за љубовта".

Преподобен Јован Кукузел. На 14 октомври, на денот на Покров на Богородица, се прославува и македонскиот светител Преподобен Јован Кукузел, византиски композитор и теоретичар кој живеел, се подвизувал и се упокоил во XII век. Завршил музичко образование во Константинопол. Станал многу популарен пејач на царскиот двор. Го напуштил дворот и во Света Гора бил овчар, а потоа монах. Тој е особено значаен за развојот на македонската музичка култура. Се смета за еден од најзначајните музички дејци во православиеото во средниот век. Византиските теоретичари го нарекле втор Јован Дамаскин, ангелогласен, извор на музиката, учител над учителите. "Радувај се, Јоване! Пеј, и не престанувај да пееш... ", му рекла Божјата Мајка и во десната рака му оставила златник и станала невидлива. Тој се удостоил да го дознае денот и часот на неговиот крај на земниот живот. По негова последна желба бил сохранил во неговата црква (посветена на Св. Архангели), која сам ја изградил на Атос.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

www.sisveti.com.mk